



Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Карпош, го донесе следното

## С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по **Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 02 - опфат помеѓу Жданец и Нерези, локалитети А,Б и В**, Општина Карпош-Скопје.

Јавната анкета по Деталниот урбанистички план за Градска четврт Ј 02 - опфат помеѓу Жданец и Нерези, локалитети А,Б и В, Општина Карпош-Скопје, ќе се одржи од 28.11.2016 година до 12.12.2016 година, секој работен ден, од 08.00 до 16.00 часот, во Урбаната заедница "Кузман Јосифовски Питу", Општина Карпош-Скопје.

Јавната презентација за субјектите од член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), ќе се одржи на ден 05.12.2016 година во 13.30 часот во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9).

Јавната презентација за физички и правни лица по Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 02 - опфат помеѓу Жданец и Нерези, локалитети А,Б и В, Општина Карпош-Скопје, ќе се одржи на ден 05.12.2016 година во 15.00 часот, во Урбаната заедница "Кузман Јосифовски Питу", Општина Карпош - Скопје.

Просторот за кој се донесува Деталниот урбанистички план за Градска четврт Ј 02 - опфат помеѓу Жданец и Нерези, локалитети А,Б и В, Општина Карпош-Скопје е дефиниран со следните граници:

- од северо-исток: по осовина на улица "Јужна обиколница - Водно"
- од југ: по граница на ГУП на град Скопје
- од запад: по осовина на улица "Козле 1"

Површината на опфатот на просторот за кој се однесува овој Детален урбанистички план изнесува П= 54,10 ха.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во У.З. "Кузман Јосифовски Питу", Општина Карпош, Скопје и на системот Е-урбанизам

Соопштението за организирање на јавната презентација и јавната анкета, графичкиот приказ за Деталниот урбанистички план за Градска четврт Ј 02 - опфат помеѓу Жданец и Нерези, локалитети А,Б и В, Општина Карпош-Скопје и подетални информации за истиите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk).

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават забелешки на анкетни листови во просториите на УЗ "Кузман Јосифовски Питу", и во електронска форма согласно член 35 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16).

ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски